



DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS
SCOTTISH GOVERNMENT
WELSH GOVERNMENT

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND RURAL AFFAIRS - NORTHERN IRELAND

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR SEMEN OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES
ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА СЕМЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОД ВИДОТ ГОВЕСКИ

COUNTRY/ ЗЕМЈА: UNITED KINGDOM

VETERINARY CERTIFICATE TO REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Part I: Details of dispatched consignment/Дел I: Детали за испратената пратка	I.1. Consignor / Испраќач		I.2. Certificate reference number / Референтен број на сертификатот		I.2.a	
	Name / Име				
	Address / Адреса		I.3. Central Competent Authority / Централен Надлежен Орган			
			I.4. Local Competent Authority / Локален Надлежен Орган			
	I.5. Consignee / Примач		I.6. Person responsible for the load in Republic of North Macedonia / Лице одговорно за пратката во Република Северна Македонија			
	Name / Име		Name / Име			
	Address / Адреса		Address / Адреса			
	Postal code / Поштенски број		Postal code / Поштенски број			
	I.7. Country of origin / Земја на потекло	ISO code/ ИСО код	I.8. Region of origin / Подрачје на потекло	Code Код	I.9 Country of destination / Земја на дестинација	ISO code/ ИСО код
	I.11. Place of origin / Место на потекло		I.12. Place of destination / Место на дестинација			
	Name / Име		Name / Име			
	Address / Адреса		Address / Адреса			
	I.13. Place of loading / Место на натовар		I.14. Date of departure / Дата на поаѓање			
I.15. Means of transport / Средства за транспорт		I.16. Entry VIP in RNM / Влезно ВИМ на ГП во РСМ				
Aeroplane <input type="checkbox"/>	Ship <input type="checkbox"/>	Railway wagon <input type="checkbox"/>				
Авион	Брод	Железнички вагон				
Road vehicle <input type="checkbox"/>	Other <input type="checkbox"/>	/Друго <input type="checkbox"/>				
Средство за патен сообраќај						
Identification/Идентификација:		I.17.				
Documentary references / Документ на кој се повикува:						
I.18. Description of commodity / Опис на стоката		I.19. Commodity code (HS code) / Код на стоката (ХС код)				
		05 11 99 85				
		I.20. Quantity/Количество				
I.21.		I.22. Number of packages/Број на пакувања				
I.23. Container/seal number / Пломба/Контејнер број		I.24.				
I.25. Commodities certified for / Пратките се наменети за		Artificial Reproduction / Вештачко размножување		<input type="checkbox"/>		

I.26 Transit through Republic of North Macedonia to third country / ранзит преку Република Северна Македонија до трета земја <input type="checkbox"/>	I.27. For import or admission into RNM / За влез или увоз во РСМ <input type="checkbox"/>
---	---

I.28. Identification of the commodities / Идентификација на пратките					
Species (Scientific name) Видови (Научно име)	Breed Паса	Donor Identity Идентификација на донаторот	Date of collection Датум на собирање	Approval number of the centre Одобрен број на центарот	Quantity Количина

II. Health Information Податоци за здравствената состојба		II.a Certificate Reference Number Референтен број на сертификатот	II.b
I, the undersigned Official Veterinarian, hereby certify that: / Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека:			
II.1	The exporting country / земјата извозникUNITED KINGOM..... (name of exporting country) ⁽¹⁾ / (името на земјата извозник) ⁽¹⁾		
II.1.1	was free from rinderpest and foot-and-mouth disease during the 12 months immediately prior to collection of the semen for export to the Republic of Macedonia and no vaccination against these disease has taken place during the same period;/ е слободна од чума кај говедата и лигавка и шап за време од 12 месеци непосредно пред собирањето на семето за извоз во Република Македонија ни една вакцинација против овие болести не е извршена во текот на тој период;		
II.2	The centre ⁽²⁾ described in Box I.11 at which the semen to be exported was collected;/ Центарот ⁽³⁾ опишан во прилог I.11 од кој е собрано семето кое се извезува;		
II.2.1	meets the conditions laid down in article 6 paragraph (1) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter I(1) of Annex A to Directive 88/407/EEC;/ Ги исполнува условите наведени во член 6 став (1) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје I(1) од Анекс А од Директивата 88/407/ЕЕЗ;		
II.2.2	is operated and supervised in accordance with the conditions laid down in article 7 of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter II (1) of Annex A to Directive 88/407/EEC;/ е управувано и надгледувано во согласност со условите утврдени во член 7 од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје II(1) од Анексот А од Директивата 88/407/ЕЕЗ;		
II.2.3	the centre at which the semen to be exported was collected was free from rabies, tuberculosis, brucellosis, anthrax and contagious bovine pleuropneumonia during 30 days prior to the date of collection of the semen to be exported and the 30 days after collection (in the case of fresh semen until the day of dispatch to the Republic of Macedonia);/ Центарот во кој што е собрано семето што треба да се извезе е слободно од беснило, туберкулоза, бруцелоза, антракс и заразна плеуропнеумонија кај говедата за време на период од 30 дена пред датумот на собирање на семето кое се извезува и 30 дена после собирањето (во случај на свежо семе до денот на испорака во Република Македонија);		
II.3	The bovine animals standing at the semen collection centre / Животни од видот говеда кои престојуваат во центарот за собирање семе:		

4.1.8
II.3.1 come from herds which satisfy the conditions of article 9 paragraph (1) point 2) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to paragraph 1 (b) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC;/ доаѓаат стада кои ги задоволуваат условите од член 9 став (1) точка 2) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на став 1 (б) од Поглавје I од Анекс Б од Директивата 88/407/ЕЕЗ;

II.3.2 come from herds or were born to dams which comply with the conditions of article 9 paragraph (1) point 3) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter I.1(c) of Annex B to Directive 88/407/EEC, or were tested at the age of at least 24 months in accordance with article 10 paragraph (1) point 3) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter II.1(c) of Annex B to that Directive;/ доаѓаат стада или се родени од мајки кои ги задоволуваат условите од член 9 став (1) точка 3) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје I.1(c) од Анекс Б од Директивата 88/407/ЕЕЗ или биле тестирани на возраст не помали од 24 месеци во согласност со член 10 став (1) точка 3) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје II.1(c) од Анекс Б од таа Директива;

II.3.3 underwent the tests required in accordance with article 9 paragraph (1) point 4), 5) and 6) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to paragraph 1 (d) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC in the 28 days preceding the quarantine isolation period;/ Подложни на тестови потребни во согласност со член 9 став (1) точки 4), 5) и 6) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на став 1 (г) од Поглавје I од Анекс Б од Директивата 88/407/ЕЕЗ во 28 дена пред изолација во карантин;

II.3.4 have satisfied the quarantine isolation period and testing requirements laid down in article 9 paragraph (1) point 7) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to paragraph 1 (e) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC;/ го исполниле периодот за изолација во карантин и барањата за тестирање наведени во член 9 став (1) точка 7) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на став 1 (д) од Поглавје I од Анекс Б од Директивата 88/407/ЕЕЗ;

	<p>II.3.5 have undergone, at least once a year, the routine tests referred to in article 10 of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter II of Annex B to Directive 88/407/EEC;/ исполните, најмалку еднаш годишно рутинските тестирања наведени во член 10 од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје II од Анекс В од Директивата 88/407/ЕЕЗ;</p>
II.4	<p>The semen to be exported was obtained from donor bulls which;/ Семе то кое се извезува се добива од доноси бикови кои;</p>
	<p>II.4.1 satisfy the conditions laid down in article 11 of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Annex C to Directive 88/407/EEC;/ ги задоволуваат условите утврдени во член 11 од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Анекс В од Директивата 88/407/ЕЕЗ;</p>
	<p>II.4.2</p> <p>*Either / или [II.4.2.1 have remained in the exporting country for at least the last six months prior to collection of the semen to be exported;/ останале во земјата извозник најмалку последните шест месеци пред земање на семето за извоз;]</p> <p>*or /или [II.4.2.2 have remained in the exporting country for at least 30 days prior to the collection of the semen since entry and they were imported from (2) during the period of less than six months prior to the collection of the semen and satisfied the animal health conditions applying to donors of the semen which is intended for export to the Republic of Macedonia;/ останале во земјата извозник најмалку 30 дена пред собирање на семето откако влегле и биле увезени од (2) за време на период помалку од 6 месеци пред собирање на семето и ги задоволуваат здравствените услови потребни за донорот на семето кое е наменето за извоз во Република Македонија;]</p> <p>II.4.3</p> <p>*Either / или [II.4.3.1 were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during, collection of the semen;/ се чуваат во земја или зона слободна од болеста на син јазик за период од најмалку 60 дена пред, и за време на собирање на семето;]</p> <p>*or /или [II.4.3.2 were kept during a bluetongue virus seasonally free period in a seasonally free zone for the least 60 days prior to, and during, collection of the semen;/ се чуваат за време на сезонско слободниот период од болеста на син јазик во сезонско слободна зона земја или за период од најмалку 60 дена пред, и за време на собирање на семето;]</p> <p>*or /или [II.4.3.3 were kept in vector-protected establishment for at least 60 days prior to, and during collection of the semen;/ се чуваат во вектор-заштитена околина најмалце 60 дена пред и за време на собирање на семето;]</p> <p>*or /или [II.4.3.4 were subjected to a serological test to detect antibodies to the bluetongue virus group, carried out in accordance with the WOAH Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals with negative results at least every 60 days throughout the collection period and between 21 and 60 days after the final collection for this consignment of semen;/ подложни на серолошки тест за детекција на антители на вирусот од групата на болеста син јазик изведен во согласност со ОИЕ Упатството за дијагностички тестови и вакцини за копнени животни со негативни резултати најмалку секои 60 дена во текот на периодот на собирање и помеѓу 21 и 60 ден после последното собирањето на семето за таа пратка;]</p>

	<p>*or /или [II.4.3.5 was subjected to an agent identification test for bluetongue virus, carried out in accordance with the WOAH Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals with negative results on blood samples taken at commencement and final collection for this consignment of semen and at least every seven days (virus isolation test) or at least every 28 days (PCR test) during collection for this consignment of semen; / подложени на агент идентификациски тест за вирусот на болеста на син јазик, извршен во согласност со ОИЕ Упатството за дијагностички тестови и вакцини за копнени животни со негативен резултат од крвните примероци земени на денот на почетното и на последното собирање за оваа пратка на семе и најмалку на секои седум дена (тест на изолација на вирус) или најмалку секој 28 дена (PCR тест) за време на собирањето на семето за оваа пратка;]</p> <p>II.4.4 were resident in the exporting country; /престојувале во земјата извозник;</p> <p>*Either / или [II.4.4.1. which according to official findings is free from epizootic haemorrhagic disease (EHD) / која во согласност со официјалните наоди е слободна од епизоотска хеморагична болест (EHD);]</p> <p>*or /или [II.4.4.2 in which according to official findings the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: and were subjected with negative results in each case to: / во која согласно официјалните наоди следните серотипови на епизоотската хеморагична болест (EHD) постојат: и биле тестирани со негативен резултат во секој случај на:]</p> <p>*Either / или [II.4.4.2.1 on two occasions not more than 12 months apart a serological test ⁽³⁾ carried out in an approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection for this consignment of semen; / во два наврати на интервали не повеќе од 12 месеци серолошки тест ⁽³⁾ изведен во одобрена лабораторијавна примероци крв земени пред и не помалку од 21 ден после собирањето на оваа пратка ос семе;]]</p> <p>*or /или [II.4.4.2.2 a serological test⁽³⁾ for the detection of antibody to the EHDV group, carried out on samples taken at intervals of not more than 60 days throughout the collection period and between 21 and 60 days after the final collection of this consignment of semen; /серолошки тест ⁽³⁾ за откривање на антитела на EHDV група, изведени на примероци земени на интервали не поголеми од 60 дена за време на периодот на собирање и помеѓу 21 и 60 ден после последното собирање за оваа пратка семе;]]</p> <p>*or /или [II.4.4.2.3 an agent identification test ⁽³⁾ carried out in approved laboratories on blood samples collected at commencement and conclusion of, and at least every 7 days (virus isolation test) or at least every 28 days (PCR test) during collection for this consignment of semen; / [тест на агар идентификационен тест ⁽³⁾ изведен во одобрени лаборатории на примероци од крв земени на почетокот и на крајот, најмалку секој седум дена (тест на изолација на вирус) или најмалку секој 28 дена (PCR тест) за време на собирање на семе за пратката;]]</p> <p>II.4.5 The semen to be exported was collected after the date on which the centre was approved by the competent national authorities of the exporting country; Семето што се изведува е собрано после датумот на кој центарот бил одобрен од страна на надлежниот орган за земјата извозник.</p> <p>II.4.6 the semen to be exported was processed, stored and transported under conditions which satisfy the terms of the Book of rules on import requirements of semen for artificial insemination, embryos and ova, list of authorized third countries and establishments for import and model of veterinary certificate or other document for import and the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Directive 88/407/EEC. / Семето што се извезува е обработено, складирано и транспортирано под услови кои ги задоволува барањата од Правилник за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката и Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони што е еквивалентно на Директивата 88/407/ЕЕЗ.</p>
	<p>Notes/ Забелешки</p> <p>Part I/ Дел I:</p> <p>Box 1.6/ Рамка 1.6: Person responsible for the load in Republic of Macedonia: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit commodity; / Лице одговорно за пратката во Република Македонија: ова поле треба да се пополни само ако е сертификат за транзит на пратката</p> <p>Box 1.11/ Place of origin shall correspond to the semen collection centre and where the semen was collected listed in accordance with article 3 paragraph (2) of the Book of rules on import requirements of semen for</p>

Рамка 1.11	<p>artificial insemination, embryos and ova, list of authorized third countries and establishments for import and model of veterinary certificate or other document for import is equivalent to Article 9 (2) of Directive 88/407/EEC on the website: https://www.gov.uk/government/publications/livestock-and-equine-semen-collection-approved-premises/ Местото на потекло треба да одговара со центар за собирање на семе од каде што е земено семето наведени во согласност со член 3 став (2) од Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката кој е еквивалентен на член 9 (2) од Директивата 88/407/ЕЕЗ на интернет страната: https://www.gov.uk/government/publications/livestock-and-equine-semen-collection-approved-premises</p>
Box 1.22- 1.28/ Рамка 1.22- 1.28	<p>Number of packages shall correspond to the number of containers;/ Бројот на пакувања треба да одговара со бројот на контејнери.</p> <p>Identification of container and seal number shall be indicated;/ Идентификацијата на контејнерот и бројот на пломбата треба да се наведат.</p> <p>fill in according to whether it is a transit or an import certificate;/ пополнете согласно дали е сертификат за транзит или извоз</p> <p>Species: select amongst 'Bos Taurus', 'Bison bison' or 'Bubalus bubalus' as appropriate Donor identity shall correspond to the official identification of the animal. Date of collection shall be indicated in the following format: dd.mm.yyyy. Approval number of the centre: shall correspond to the approval number of the semen collection centre indicated in Box 1.11 where the semen was collected;/ Видовите: одбери помеѓу 'Bos Taurus', 'Bison bison' или 'Bubalus bubalus' како што е соодветно. Идентитетот на донорот треба да одговара со официјалната ознака на животно. Датумот на земање треба да се внесе во формат: дд/мм/гггг Одобрениот број на центарот: треба да одговара со одобрениот број на центарот за собирање семе наведен во полето I.11 од каде што семето е земено;</p>
	<p>Part II:/ Дел II:</p> <p>* delete as necessary</p>
(1)	<p>Only third listed in Annex 1 of the Book of rules on import requirements of semen for artificial insemination, embryos and ova, list of authorized third countries and establishments for import and model of veterinary certificate or other document for import which is equivalent to Annex I to Decision 2011/630/EU./ Само трети земји од Прилог 1 од Правилник за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката кој е еквивалентен на листата во Анексот 1 од Одлуката 2011/630/EU.</p>
(2)	<p>Only semen collection centres listed in accordance with the article 3 paragraph (2) of the Book of rules on import requirements of semen for artificial insemination, embryos and ova, list of authorized third countries and establishments for import and model of veterinary certificate or other document for import is equivalent to Article 9 (2) of Directive 88/407/EEC on the website: https://www.gov.uk/government/publications/livestock-and-equine-semen-collection-approved-premises/ Само центри за собирање на семе наведени во согласност со член 3 став (2) од Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката кој е еквивалентен на член 9 (2) од Директивата 88/407/ЕЕЗ на интернет страната: https://www.gov.uk/government/publications/livestock-and-equine-semen-collection-approved-premises</p>
(3)	<p>Standards for EHD virus diagnostic tests are described in the relevant Chapter of the WOAH Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals./ Стандардите за EHD вирус дијагностички тестови се опишани во поглавјето за болеста релевантни од Упатството за дијагностички тестови и вакцини за копнени животни.</p>
-	<p>The signature and the stamp must be in a different color to that of the printing./ Потписот и печатот треба да бидат со различна боја од онаа на печатениот текст.</p>

Official Veterinarian / Официјален ветеринар

Name (in capital letters) / Име (со печатни букви):

Qualification and title / Квалификација и титула:

Date / Дата:

Signature Потпис:

Stamp / Печат: